



Република Македонија
НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
Republika e Maqedonisë
AVOKATI I POPULLIT
O M B U D S M A N
Republic of Macedonia

Народниот правобранител како Национален превентивен механизам (НПМ) на **15.07.2016** година спроведе редовна ненајавена посета на ПС Ресен (прва посета од страна на НПМ тимот на оваа полициска станица), во рамките на мандатот и надлежностите кои произлегуваат од Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура и друго сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување и Законот за народниот правобранител. Посетата се реализираше во соработка со надворешен соработник од Здружението за кривично право и криминологија на Македонија, со кое Народниот Правобранител има склучено меморандум за соработка.

Целта на посетата, согласно Факултативниот протокол кон Конвенцијата против тортура и друго сурово, нехумано или понижувачко постапување или казнување, беше идентификување на евентуални ризици заради спречување тортура или друг вид сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување.

При посетата на полициската станица беа извршени разговори со сменоводителите на ПС Ресен, беа испитани материјалните услови во местата за задржување, се изврши увид во евиденцијата на регистрите и посебните записници за приведени и задржани лица, а се изврши увид и во останатите простории и службени канцеларии на вработените во станицата.

Во моментот на посетата во ПС Ресен немаше ниту едно приведено или задржано лице со кое НПМ ќе можеше да спроведе разговор за условите за престој во полициската станица и местото каде лицето лишено од слобода престојува за време на неговото задржување во оваа полициска станица.

При обиколката на просторијата за задржување, просторијата за прифат (канцеларија на сменоводителот) и другите службени канцеларии, тимот на НПМ не најде на средства или други сомнителни предмети со кои може да се врши заплашување на лицата лишени од слобода или пак со кои би можеле лицата лишени од слобода да се самоповредат.

Во однос на просториите за задржување, тимот на НПМ доби информација дека само едната просторија за задржување се употребува и е функционална додека останатите 3 простории се нефункционални и не исполнуваат минимум предвидени стандарди за задржување на лица, иако од увидот во истите се добива впечаток дека и тие се користат за таа намена.

Согласно информациите добиени од полициските службеници, во случај на лишување од слобода, лицето секогаш се запознава со причините за негово лишување и се поучува за своите права.

За посетата Националниот превентивен механизам изготви посебен извештај во кој ги констатира позитивните и негативните состојби и даде конкретни препораки до Министерството за внатрешни работи, како и до командирот на полициската станица во Ресен со цел да се елиминираат укажаните недостатоци и да се подобрат условите и постапувањето со лицата лишени од слобода, приведените и задржаните лица.